

РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА АД - Скопје

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА**

Скопје, април 2024

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-3
Финансиски извештаи	
Биланс на успех	4
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за паричните текови	7
Извештај за промените во главнината	8
Белешки кон финансиските извештаи	9-
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АД РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА - Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АД РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2023 година, како и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Северна Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение) ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА АД РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА - Скопје

Мислење

Според нашето мислење, финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба АД РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА - Скопје заклучно со 31 декември 2023 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Обрнување на внимание

Без да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание на белешката 12 кон овие финансиски извештаи. Имено, на 31 декември 2023 година земјиштето во износ од 8,070 илјади МКД вклучува земјиште во Општина Аеродром во износ од 6,224 илјади МКД кое се однесува на градежно изградено земјиште со површина од 5,176 м² како и земјиште под згради со вкупна површина од 5,011 м², кое согласно имотниот лист е во сопственост со друштото РИ Енергетика ДОО Скопје и во истиот не е дефиниран соодветниот дел на сопственост на двете друштва, односно неможе да се одреди соодветната сопственост на земјиштето помеѓу двете друштва. Дополнително, во имотниот лист во кој е запишано земјиштето, запишани се прибелешки и товари во постојната катастарска евиденција кои исклучиво се однесуваат на делот на сопственост на РИ Енергетика ДОО Скопје.

Извештај за други правни и регулативни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата, со исклучок на наведеното во белешката 28, е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
АД РАДЕ КОНЧАР АПАРАТНА ТЕХНИКА - Скопје**

Останати прашања

Финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022 година беа ревидирани од страна на друго ревизорско друштво кое во својот извештај од 28 април 2023 година изразило мислење без резерва.

Скопје, 26 април 2024 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска



Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА, СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи
за годината што завршува на
31 декември 2023**

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај за сеопфатната добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промените во главнината	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 – 26

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА)
За годината што завршува на 31 декември 2023 година
(Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022
Приходи			
Приходи од дејноста	6	37.842	36.214
		<u>37.842</u>	<u>36.214</u>
Расходи			
Потрошени материјали и енергија	7	(484)	(722)
Трошоци за вработените	8	(1.583)	(1.351)
Амортизација	12	(606)	(581)
Останати оперативни трошоци	9	(6.954)	(4.713)
		<u>(9.627)</u>	<u>(7.367)</u>
Добивка од деловно работење		28.215	28.847
Расходи приходи за камати, нето		-	-
Нето финансиски расходи		-	-
Удел во добивка на придружени ентитети	13	4.040	(20.312)
Добивка пред оданочување		32.255	8.535
Данок на добивка	10	1.931	
Нето добивка за годината		<u>30.324</u>	<u>8.535</u>
Останата сеопфатна добивка			
- Вреднување на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба		23.737	8.189
- Загуба од вложувања во финансиски средства расположливи за продажба, рециклирана низ добивката и загубата		(18.368)	(17.457)
- Учество во останата сеопфатна загуба на придружени ентитети		465	(2.757)
Вкупна сеопфатна (загуба)/добивка за годината		<u>36.158</u>	<u>(3.490)</u>
Основна заработка по акција (во денари)	11	<u>147</u>	<u>41</u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

Овие финансиски извештаи беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото на ден 20. февруари 2024 година.

Одобрено од,
Одбор на директори на АД Раде Кочар – Апаратна Техника

Извршен директор
Марко Андонов



Сметководство
Елимбијада Консалтинг довел Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

На 31 декември 2023 година

(Во илјади денари)

	<u>Белешка</u>	<u>31 декември 2023</u>	<u>31 декември 2022</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности и опрема	12	43.178	43.698
Вложувања во придружени ентитети	13	114.967	110.461
Финансиски средства расположливи за продажба	14	164.251	156.714
Вкупно нетековни средства		<u>322.396</u>	<u>310.873</u>
Тековни средства			
Побарувања од купувачи	15	191	232
Останати побарувања	16	-	2.418
Пари и парични еквиваленти	17	26.992	17.701
Вкупно тековни средства		<u>27.183</u>	<u>20.351</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>349.579</u>	<u>331.224</u>
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
ГЛАВНИНА			
Акционерски капитал	18	211.974	211.974
Законски резерви		27.612	27.612
Останати резерви		71.182	65.348
Акумулирана добивка		124	11.181
Добивка за годината		30.324	8.535
Вкупно главнина		<u>341.216</u>	<u>324.650</u>
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	19	82	40
Останати тековни обврски	20	8.281	6.534
Вкупно тековни обврски		<u>8.363</u>	<u>6.574</u>
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>349.579</u>	<u>331.224</u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА
За годината што завршува на 31 декември 2023 година
(Во илјади денари)

	Акционер. капитал	Законски резерви	Ревалори- зациони резерви	Акумули- рана добивка	Вкупно
Состојба, 1 јануари 2022	211.974	27.612	77.373	43.514	360.473
Дивиденди	-	-	-	(32.333)	(32.333)
Добивка за годината	-	-	-	8.535	8.535
Останата сеопфатна добивка					
- Вреднување на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	8.189	-	8.189
- Добивка од вложувања во финансиски средства расположливи за продажба, рециклирана низ добивката и загубата	-	-	(17.457)	-	(17.457)
- Учество во останата сеопфатна добивка на придружени ентитети	-	-	(2.757)	-	(2.757)
Состојба, 31 декември 2022	<u>211.974</u>	<u>27.612</u>	<u>65.348</u>	<u>19.716</u>	<u>324.650</u>
Состојба, 1 јануари 2023	211.974	27.612	65.348	19.716	324.650
Дивиденди	-	-	-	(19.592)	(19.592)
Добивка за годината	-	-	-	30.324	30.324
Останата сеопфатна добивка					
- Вреднување на вложувања во финансиски средства расположливи за продажба	-	-	23.737	-	23.737
- Добивка од вложувања во финансиски средства расположливи за продажба, рециклирана низ добивката и загубата	-	-	(18.368)	-	(18.368)
- Учество во останата сеопфатна добивка на придружени ентитети	-	-	465	-	465
Состојба, 31 декември 2023	<u>211.974</u>	<u>27.612</u>	<u>71.182</u>	<u>30.448</u>	<u>341.216</u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За годината што завршува на 31 декември 2023 година

(Во илјади денари)

	Белешка	31 декември 2023	31 декември 2022
Парични текови од оперативни активности			
Добивка по оданочување		30.324	8.535
Усогласување за:			
Амортизација		606	581
Приходи од дивиденди-од неповрзани друштва		(6.362)	(6.350)
Приходи од дивиденди – Придружени ентитети		(7.949)	(7.952)
Удел во добивката/ загубата на придружени ентитети		(4.040)	20.312
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства расположливи за продажба		<u>(20.700)</u>	<u>(18.977)</u>
		(8.121)	(3.851)
Намалување / (зголемување) на побарувања од купувачи и останати побарувања		2.459	8.918
(Намалување) / зголемување на обврските кон добавувачите и останатите тековни обврски		1.799	(877)
Платен данок на добивка			<u>(2.651)</u>
Нето одливи за оперативни активности		<u>(3.863)</u>	<u>1.539</u>
Парични текови од инвестициони активности			
Прилив од намалување на удел во придружен ентитет			
Приливи од продажба на финансиски средства расположливи за продажба, нето		18.532	23.704
Приливи од дивиденди од неповрзани друштва		6.362	6.350
Приливи од дивиденди од придружени ентитети		7.949	7.952
Одливи за набавка на опрема		<u>(86)</u>	<u>(103)</u>
Парични текови од инвестициони активности		<u>32.757</u>	<u>37.903</u>
Исплатени дивиденди		<u>(19.603)</u>	<u>(31.544)</u>
Нето одливи користени за финансиски активности		<u>(19.603)</u>	<u>(31.544)</u>
Нето зголемување / (намалување) на пари и парични еквиваленти		9.291	.7.898
Пари и парични еквиваленти на 1 јануари 2023	17	<u>17.701</u>	<u>9.803</u>
Пари и парични еквиваленти на 31 декември 2023	17	<u><u>26.992</u></u>	<u><u>17.701</u></u>

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од овие финансиски извештаи и треба да се читаат во врска со истите.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ

АД Раде Кончар – Апаратна техника – Скопје е запишано во Трговскиот регистар во рамките на Централниот регистар на РМ со целосен назив: Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР – АПАРАТНА ТЕХНИКА – Скопје, со кратко име: АД Раде Кончар-АПАРАТНА ТЕХНИКА-Скопје, со седиште на: бул. 3-та Македонска бригада бб, општина Аеродром, Скопје и ЕМБС 4053222.

Основната дејност на Друштвото согласно податоците од ЦРМ во тековната состојба е: 64,20-дејности на холдинг-друштвата односно: холдинг на останати придружни ентитети (Друштва со ограничена одговорност).

Бројот на вработени во Друштвото на 31 декември 2023 година е 1 вработен (31 декември 2022: 1 вработен).

2. ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва (“Службен весник” бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/2018, 225/2018, 239/2018, 290/20, 215/21 и 99/22) правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

До датумот на составување на придружните финансиски извештаи, измените и дополнувањата на Меѓународните стандарди за финансиско известување („МСФИ/МСС“) и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат после 1 јануари 2009 година сè уште не се преведени и објавени за примена во Република Северна Македонија.

Имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу горенаведените сметководствени прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија и Меѓународните стандарди за финансиско известување, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружните финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Притоа, придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со усвоениот МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи.

Придружните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на набавна вредност, освен ако не е поинаку наведено во сметководствените политики кои се дадени во натамошниот текст. Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики наведени во белешката 3.

Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.1 Признавање на приходи

Приходи од давање на услуги

Друштвото евидентира приходи од услуги. Приходите се евидентирани со примена на принципот на фактичност на настаните, односно се евидентираат во моментот на нивното настанување. Приходите се евидентирани по фактурна вредност, намалена за одобрените попусти.

Приходи од дивиденди

Дивидендите од вложувањата класифицирани како финансиски средства расположливи за продажба се признаваат како приходи во добивката и загубата за годината во моментот кога е утврдено правото на Друштвото да го прими плаќањето.

3.2 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на трансакцијата. Нето позитивните или негативните курсни разлики се вклучени во добивката и загубата во периодот кога настанале. Средствата и обврските кои гласат на странска валута се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на крајот на периодот на известување.

3.3 Вложување во придружени ентитети

Вложувањата во придружени ентитети претставуваат вложувања во субјекти во кои Друштвото има значајно влијание и кое не претставува ниту подружница, ниту учество во заедничко вложување. Значајно вложување е моќта да се учествува во одлуките за финансиските и оперативните политики на стекнатиот ентитет, но не претставува преовладувачка контрола или заедничка контрола врз тие политики. Вложувањата во придружени ентитети претставуваат вложувања во капиталот на субјекти во кои што Друштвото поседува повеќе од 20% од капиталот.

Вложувањата во придружени ентитети се евидентираат со користење на методата на главнина, според која вложувањето во придружни ентитети првично е признаено според набавната вредност и сметководствената вредност се зголемува или намалува за да се признае учеството на вложувачот во добивката или загубата на стекнатиот ентитет по датумот на стекнување. Распределбите примени од стекнатиот ентитет ја намалуваат сметководствената вредност на вложувањето. Вложувањата во придружени ентитети на 31 декември 2023 година претставуваат капитална инвестиција во Раде Кончар-Контактори и релеи ДОО, Скопје (40% сопственост), Раде Кончар-Заеднички дејности ДОО, Скопје (40% сопственост).

3.4 Финансиски инструменти

Финансиските средства и финансиските обврски се признаваат во моментот кога Друштвото станува страна во договорните обврски по овој инструмент. Финансиските средства и финансиските обврски иницијално се евидентирани по објективната вредност.

3.4.1 Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

Вложувања расположливи за продажба вклучуваат вложувања во акции на друштва каде Друштвото нема контрола и значајно влијание. Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба се признаваат по набавна вредност, вклучувајќи ги и трошоците за трансакцијата.

3.4.2 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од готовина во благајна и пари во банки. За цели на извештајот за паричните текови, парите и паричните еквиваленти вклучуваат и орочени депозити во банки кои може брзо да се конвертираат во познат износ на пари и се подложени на незначителен ризик од промена на нивната вредност.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.4 Финансиски инструменти (продолжение)

3.4.3 Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се недеривативни финансиски средства со фиксни или однапред одредени плаќања со кои не се тргува на активен пазар. Побарувањата од купувачи (вклучувајќи ги побарувањата од купувачи и другите побарувања, сметки во банките и готовината) се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради оштетување.

Друштвото врши исправка на вредноста на побарувањата од купувачите секогаш кога постојат објективни докази дека побарувањата не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството на Друштвото за наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како безвредното.

Сметководствената вредност на побарувањата од купувачите се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во добивката и загубата.

3.4.4 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и другите обврски се прикажуваат според објективната вредност, при што по иницијалното признавање обврските последователно се водат по амортизирана набавна вредност.

Метода на ефективна камата е метода на пресметување на амортизирана набавна вредност на финансиската обврска и на распределба на трошокот од камата во текот на релевантниот период. Ефективната каматна стапка е стапката која точно ги дисконтира очекуваните идни парични плаќања или примања во текот на очекуваниот животен век на инструментот или, до нето сметководствената вредност на финансиската обврска, при иницијалното признавање.

3.5 Недвижности и опрема

Недвижностите и опремата се евидентираат според набавната вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираните трошоци за обезвреднување.

Амортизацијата се пресметува според пропорционалниот метод, со цел набавната вредност на опремата да се амортизира во текот на проценетиот век на употреба. Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки од опремата:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Градежни објекти	1,25%	1,25%
Канцелариска и друга опрема	20%	20%
Компјутери	25%	25%
Мебел	20%	20%

Кога средствата кои се предмет на амортизација се ставаат во употреба, или на било кој начин се отуѓуваат, соодветната набавна вредност и исправката на вредноста се искнижуваат од соодветните сметки. Капиталните добивки или загуби остварени со отуѓувањата се евидентираат како останати приходи или деловни расходи, соодветно.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

3. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИТЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжение)

3.6 Оданочување

Тековен данок на добивка

Данокот на добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Северна Македонија. Плаќањето на месечниот данок се врши аконтативно. Крајниот данок по стапка од 10% се пресметува на утврдената добивка од извештајот за сеопфатната добивка, коригирана за одредени ставки согласно законските одредби. Овие корекции главно се однесуваат на зголемување на даночната основа за одредени трошоци кои не се признаваат за целите на оданочувањето.

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2023 и 2022 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувјќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка.

Одложен данок на добивка

Одложениот данок се признава на разликата помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната соодветна даночна основа употребена при пресметката на оданочливата добивка, и се евидентира со примена на методот на обврска.

Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики и одложено даночно средство се признава за сите одбитни временски разлики и тоа во обем во кој што постои веројатност дека ќе постои добивка којашто ќе биде предмет на оданочување и во однос на која ќе може да се искористат временските разлики како одбитна ставка.

Одложените даночни средства и обврски се вреднуваат според даночните стапки кои се очекува да се применат во периодот во кој обврските се исплатени или средствата се реализирани, а произлегуваат од пропишаните даночни стапки (и закони за даноци) коишто важат на крајот на периодот на известување.

3.7 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатената нето плата во Република Северна Македонија, како и јубилејни награди, согласно годините на работен стаж на вработените во Друштвото. Друштвото евидентира резервации за отпремнини за пензионирање и јубилејни награди со цел да ги алоцира таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19 отпремнините за пензионирање и јубилејните награди претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина.

3.8 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде едниот субјект има учество во другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

Поврзани субјекти се Раде Кончар - Контактори и релее ДОО, Скопје, и Раде Кончар - Заеднички дејности, ДОО Скопје, во кои Акционерското друштво нема преовладувачко влијание.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

Презентацијата на финансиските извештаи бара користење на најдобро можни процени и разумни претпоставки од страна на раководството на Друштвото, кои имаат ефекти на презентираниите вредности на средствата и обврските и обелоденувања на потенцијалните побарувања и обврски на денот на составување на финансиските извештаи, како и на приходите и расходите настанати во периодот на известување. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите кои се расположливи на денот на составување на финансиските извештаи, а идните стварни резултати можат да се разликуваат од проценетите износи. Значајните проценки и претпоставки се како што следува:

Објективна вредност

Објективната вредност на финансиските инструменти кои не котираат на активните пазари се определува со користење на интерни техники за вреднување. Друштвото применува професионално расудување при изборот на соодветните техники за вреднување. Техниките кои се користени при вреднувањето на објективната вредност на финансиските инструменти се прикажани во Белешка 21.

Корисен век на средствата

Раководството на Друштвото го одредува проценетиот корисен век и соодветниот трошок за амортизација на материјалните и нематеријалните средства. Соодветноста на проценетиот корисен век се анализира секогаш кога постојат индикации за значајни промени во користените претпоставки, како што се предвидениот технолошки развој, факторите кои влијаат на економијата во поширокото опкружување и индустријата.

Обезвреднување на финансиските средства

Обезвреднување на сомнителните побарувања се заснова врз проценетите загуби кои потекнуваат од неможноста на купувачите да ги исполнат своите договорни обврски. Методите кои се користат при проценката на адекватноста на загубите поради оштетувањето за сомнителните побарувања се старосната структура на побарувањата и историјата на отпис на побарувањата, кредитната способност на купувачите како и промените во услови за плаќање на купувачите. Проценките ги вклучуваат и претпоставките за идното однесување на купувачите и идните готовински наплати. Доколку финансиската состојба на купувачите се влоши, реалните отписи на сегашните побарувања може да бидат поголеми од очекуваните, при што тие може да го надминат тековното ниво на евидентираниите резервации за загуби поради оштетување.

5. ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ТРАНСАКЦИИ

Економска криза предизвикана од конфликтот помеѓу Русија и Украина

Финансиски извештаи на 31 декември 2023 година се подготвени врз основа на претпоставката дека Друштвото ќе продолжи да работи според принципот на континуитет и дека истото ќе продолжи со својата работа во предвидлива иднина.

Макроекономските услови во кои Друштвото ќе ја остварува својата активност во текот на 2023 година се условени од продолжените геополитички тензии од конфликтот помеѓу Русија и Украина, можното продлабочување на енергетската криза, бавното постпандемично закрепнување, како и домашните политички случувања. Ваквиот амбиент неповолно делува врз изгледите за раст на домашната економија и може да резултира во претпоставки и проценки кои бараат преоценување, што може да доведе до материјално прилагодување на сметководствената вредност на средствата и обврските во рамките на следните финансиски години.

Во моментот на издавање на овие финансиски извештаи е тешко да се процени понатамошното влијание врз работењето на Друштвото. Затоа, Друштвото изврши проценка дека ќе биде способно да го продолжи своето работење според принципот на континуитет. До датумот на финансиските извештаи, Друштвото продолжува да ги исполнува своите обврски како што доспеваат.

Друштвото ќе ги презема сите неопходни активности за прилагодување кон новонастанатите состојби, при што и во следниот период ќе биде фокусирано на одржување на квалитетот на производите и изнаоѓање флексибилни решенија на барањата на клиентите, ефикасно управување со трошоците, унапредување на доброто корпоративно управување и на практиките за одржлив развој.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023
6. ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2023	31 декември 2022
Приходи од услуги во земјата	221	221
Приходи од префактурирани услуги	443	710
Приходи од наем	2.130	2.004
Приходи од дивиденди	6.362	6.350
Приходи од дивиденди - Придружени ентитети	7.949	7.952
Реализирани добивки од продажба на финансиски средства расположливи за продажба	20.700	18.977
Останати приходи	37	
	<u>37.842</u>	<u>36.214</u>

7. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИЈА

	илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2023	31 декември 2022
Канцелариски и други материјали	28	21
Потрошена електрична енергија	302	562
Потрошена вода	82	109
Трошоци за огрев	72	30
	<u>484</u>	<u>722</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2023	31 декември 2022
Нето плати	1.040	886
Придонеси од плати	443	378
Персонален данок	100	87
	<u>1.583</u>	<u>1.351</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2023	31 декември 2022
Комуникациски услуги	61	55
Трошоци за наем	13	262
Други услуги	576	402
Надомест за членови на Одбор на директори	2.279	1.681
Репрезентација	97	68
Премии за осигурување	32	30
Банкарски провизии	49	40
Договор на дело	667	875
Правни, адвокатски, нотарски услуги и судски трошоци	1.780	550
Останати трошоци	1.400	750
	<u>6,954</u>	<u>4.713</u>

10. ДАНОК НА ДОБИВКА

Износот на данокот на добивка за тековната година може да биде усогласен со добивката согласно извештајот за сеопфатна добивка на следниот начин:

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2023	31 декември 2022
Добивка пред оданочување	32.255	8.535
Даночен ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка	1.365	895
Намалување на даночна основа за дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обврзник	14,311	14.302
Основица за данок на добивка	<u>19.309</u>	<u>-</u>
Данок на добивка по стапка од 10%	<u>1.931</u>	<u>-</u>
Ефективна стапка за данок на добивка	<u>6%</u>	<u>-</u>

Пресметувањето и плаќањето на данокот на добивка за фискалната 2023 година и 2022 година, Друштвото го извршува согласно измените во Законот за данокот на добивка, односно 10% на остварената добивка, вклучувајќи го и даночниот ефект на приходи и трошоци кои се неоданочиви или неодбитни при утврдувањето на оданочивата добивка, како и намалување на даночната основица за дивиденди оданочени кај исплатувачот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

11. ЗАРАБОТКА ПО АКЦИЈА

Заработката по акција е пресметана кога нето добивката за годината, која е на располагање на акционерите, се подели со пондерираниот просечен број на акциите кои биле издадени во текот на годината.

Пресметката на пондерираниот просечен број на акции во текот на годините што завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следи:

	Број на издадени обични акции	Денови од издавање во однос на вкупен број на денови	Просечен пондериран број на обични акции
Од 1 јануари 2023 до 31 декември 2023	<u>206.230</u>	<u>365/365</u>	<u>206.230</u>
Вкупно на 31 декември 2023	<u>206.230</u>	<u>365/365</u>	<u>206.230</u>
Од 1 јануари 2022 до 31 декември 2022	<u>206.230</u>	<u>365/365</u>	<u>206.230</u>
Вкупно на 31 декември 2022	<u>206.230</u>	<u>365/365</u>	<u>206.230</u>

Заработката по акција е пресметана како што следува (нето добивка во илјади денари, основна заработка по акција – во денари).

Заработка по акција е пресметана кога нето добивката за годината, која што може да им се припише на имателите на акции, се подели со пондерираниот просечен број на акциите кои биле издадени во текот на годината.

	Во илјади денари	
	За годината што завршува на 31 декември 2023	31 декември 2022
Нето добивка за имателите на обични акции	<u>30.324</u>	<u>8.535</u>
Просечен пондериран број на обични акции	<u>206,230</u>	<u>206.230</u>
Основна заработка по акција (во денари)	<u>147</u>	<u>41</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

12. НЕДВИЖНОСТИ И ОПРЕМА

Движењето на опремата во 2023 година е како што следи:

	Во илјади денари			
	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба, 1 јануари 2022	8.070	43.874	422	52.366
Набавки	-	-	103-	103-
Расходување			(142)	(142)
Состојба, 31 декември 2022	<u>8.070</u>	<u>43.874</u>	<u>383</u>	<u>52.327</u>
Состојба, 1 јануари 2023	8.070	43.874	383	52.327
Набавки	-	-	86	87
Расходување				
Состојба, 31 декември 2023	<u>8.070</u>	<u>43.874</u>	<u>469</u>	<u>52.414</u>
Исправка на вредноста				
Состојба, 1 јануари 2022	-	7.850	340	8.190
Амортизација за 2022	-	548	33	581
Останато-расходување			(142)	(142)
Состојба, 31 декември 2022	<u>-</u>	<u>8.398</u>	<u>231</u>	<u>8.629</u>
Состојба, 1 јануари 2023	-	8.398	231	8.629
Амортизација за 2023	-	548	57	606
Расходување	-			
Состојба, 31 декември 2023-G	<u>-</u>	<u>8.946</u>	<u>288</u>	
Сметководствена вредност, 31 декември 2023	<u>8.070</u>	<u>34.928</u>	<u>181</u>	<u>43.179</u>
Сметководствена вредност, 31 декември 2022	<u>8.070</u>	<u>35.476</u>	<u>152</u>	<u>43.698</u>

Земјиштето во износ од 8.070 илјади денари на 31 декември 2023 година (31 декември 2022: 8.070 илјади денари) вклучува земјиште во Општина Аеродром во износ од 6.224 илјади денари (31 декември 2022 година: 6.224 илјади денари) кое се однесува на градежно изградено земјиште со површина од 5.176 м², како и земјиште под згради со вкупна површина од 5.011 м². Согласно имотниот лист, ова земјиште претставува сосопственост со друго друштво - РИ ЕНЕРГЕРИКА ДОО Скопје, во кој што не е дефиниран соодветниот дел на сопственост, односно поделба на земјиштето помеѓу двете друштва. Друштвото ќе направи напори за превземање активности за уредување и запишување на деловите на сопственост помеѓу двете друштва согласно законските прописи, при што писмено се обрати до РИ Енергетика-Скопје за спогодбено утврдување на сосопственичките идеални делови до целосна поделба на парцелата на земјиштето, со што ќе следат средби и дополнителни активности за решавање на ова прашање. На крајот на периодот на известување не може да се одреди соодветната сопственост на земјиштето помеѓу двете друштва.

Дополнително, во Имотниот лист во кој е запишано земјиштето, запишани се прибелешки и товари во постојната катастарска евиденција кои исклучиво се однесуваат на делот на сопственост на РИ ЕНЕРГЕРИКА ДОО Скопје, како сосопственик и не задираат во правото на сопственост на делот на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, а што е утврдено од Агенцијата за катастар за недвижности –Центар за катастар на недвижности-Скопје во писмениот допис бр.1147-3026/2 од 28 март 2017 година. Согласно ова, Раководството на друштвото смета дека не постои било каков ризик по однос на сопственичкиот дел на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

13. ПРИДРУЖЕНИ ЕНТИТЕТИ

	Во илјади денари		Во %	
	31 декември 2023	31 декември 2022	31 декември 2023	31 декември 2022
Вложување во Раде Кончар - Контактори и релеи ДОО, Скопје	97.707.	94.771	40%	40%
Вложување во Раде Кончар - Заеднички дејности ДОО, Скопје	17.260	15.691	40%	40%
	<u>114.967</u>	<u>110.462</u>		

Движењето на вложувањата во придружени ентитети за годината што завршува на 31 декември 2023 година е како што следи:

	Во илјади денари		
	Раде Кончар – Контактори и релеи	Раде Кончар – Заеднички дејности	Вкупно
На 1 јануари 2023 година	94.771	15.691	110.462
Намалување за примени дивиденди од придружени ентитети	(5.412)	(2.537)	(7.949)
Учество во добивка на придружни ентитети	2.936	1.104	4.040
Учество во добивка на придружни ентитети – дивиденда	5.412	2.537	7.949
Удел во добивка на придружени ентитети	<u>2.936</u>	<u>1.104</u>	<u>4.040</u>
Учество во останата сеопфатна добивка на придружни ентитети	-	465	465
Намалување на вредноста на капиталот во Раде Кончар-Заеднички дејности ДОО	-	-	-
На 31 декември 2023 година	<u>97.707</u>	<u>17.260</u>	<u>114.967</u>

Движењето на вложувањата во придружени ентитети за годината што завршува на 31 декември 2022 година е како што следи:

	Во илјади денари		
	Раде Кончар – Контактори и релеи	Раде Кончар – Заеднички дејности	Вкупно
На 1 јануари 2022 година	95.505	38.025	133.530
Намалување за примени дивиденди од придружени ентитети	(5.412)	(2.540)	(7.952)
Учество во добивка на придружни ентитети	(734)	(19.578)	(20.213)
Учество во добивка на придружни ентитети – дивиденда	5.412	2.540	7.952
Удел во добивка на придружени ентитети	<u>(734)</u>	<u>(19.578)</u>	<u>(20.213)</u>
Учество во останата сеопфатна добивка на придружни ентитети	-	(2.756)	(2.756)
Намалување на вредноста на капиталот во Раде Кончар-Заеднички дејности ДОО	-	-	-
На 31 декември 2022 година	<u>94.771</u>	<u>15.691</u>	<u>110.462</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

13. ПРИДРУЖЕНИ ЕНТИТЕТИ (продолжение)

Сумираните финансиски информации за придружните ентитети на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2023 година се како што следи:

	Раде Кончар – Контактори и релеи	Во илјади денари Раде Кончар – Зеднички дејности
Вкупни средства	330.914	61.838
Вкупни обврски	75.328	18.623
Приходи	268.736	33.541
Добивка за годината/загуба	20.871	9.102

14. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	31 декември 2023	Во илјади денари 31 декември 2022
Акции во Комерцијална банка АД, Скопје	35.567	46713
Акции во Уни банка АД, Скопје	56.652	40.056
Акции во Стопанска банка АД, Скопје	32.944	24.228
Акции во Македонски Телеком АД, Скопје	8.260	7.856
Акции во Гранит Скопје	-	-
Акции во Алкалоид ад Скопје	18.154	25.736
Акции во ТТК банка Скопје	3.125	2.737
Акции во Прилепска пивара Прилеп	4.154	4.416
Акции во Македонија турист АД, Скопје	5.395	4.972
	<u>164.251</u>	<u>156.714</u>

15. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	31 декември 2023	Во илјади денари 31 декември 2022
Побарувања од купувачи во земјата	191	232
	<u>191</u>	<u>232</u>

16. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	31 декември 2023	Во илјади денари 31 декември 2022
Побарувања за повеќе платени даноци	-	2.418-
Останати побарувања	-	-
	<u>-</u>	<u>2.418</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

17. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Пари во банки во денари	26,982	17.689
Пари во благајна во денари	10	12
	<u>26,992</u>	<u>17.701</u>

18. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

а) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2023 и 2022 се состои од 206.230 целосно уплатени обични акции со номинална вредност од 20 евра по акција на 31 декември 2023 година и 20 евра по акција на 31 декември 2022 година. Сопствениците на обични акции имаат право на дивиденда и имаат право на еден глас по акција на Генералното Собрание на Друштвото, како и право на еднакво учество во случај на ликвидација на Друштвото.

Сопственичката структура на акционерскиот капитал на Друштвото на 31 декември 2023 и 31 декември 2022 е како што следи:

Сопственици	Вид на акции	Број на акции		Во %	
		31 декември 2023	31 декември 2022	31 декември 2023	31 декември 2022
Физички лица	Обични акции	159.306	159.316	77.25	77.26
Правни лица	Обични акции	46.924	46.914	22.75	22.74
		<u>206.213</u>	<u>206.213</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>

Друштвото првично има запишано акционерски капитал со регистрација во Судскиот Регистар на 31 декември 1996 година во износ од 9.890.104 германски марки, односно 263.413 илјади денари по курсот на германската марка на денот на уписот од 26.634 денари / германска марка. Последователно во сметководствената евиденција на Друштвото беа евидентирани зголемувања на акционерскиот капитал и тоа: 5.798 илјади денари за пренос на земјиште од друго друштво, 6.069 илјади денари како исплатена дивиденда во акции, и останати зголемувања во вкупен износ од 105 илјади денари. Со замената на германската марка со евро во Судскиот Регистар е извршена промена на вредноста на акционерската главнина од 9.890.104 германски марки во 5.056.725 евра, користејќи го официјалниот курс на конверзија на германската марка во евра од 1,9559 германски марки / евро. На 18 февруари 2006 година Друштвото врши регистрација во Трговскиот Регистар на Централниот Регистар на Република Северна Македонија. При тоа извршена е конверзија на претходно запишаниот акционерски капитал од 5.056.725 евра, во 314.319 илјади денари, со користење на курсот на еврото во однос на денарот на тој датум, кој курс се разликува од ефективниот курс на денарот во однос на германската марка, односно еврото, на датумот на првиот упис во Судскиот регистар. Дополнително во текот на 2019 година се намали основната главнина на Друштвото за износ од 63.411 илјади денари и тоа со намалување на номиналната вредност на акцијата. На тој начин акционерската главнина на Друштвото на 31 декември 2023 и на 31 декември 2022 година запишана во Централниот Регистар на Република Северна Македонија изнесува 250.908 илјади денари.

б) Законски резерви

Во согласност со локалната законска регулатива, Друштвото е обврзано секоја година да издвојува задолжителна резерва, која се формира по пат на зафаќање на 5% од нето добивката. Издвојувањето се врши се до моментот додека резервата не достигне износ кој е еднаков на една десеттина од основната главнина. До достигнување на законскиот минимум, оваа резерва може да се користи само за покривање на загуба, а кога ќе го надмине предвидениот минимум, вишокот може да се користи за исплата на дивиденди.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

19. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Обврски кон добавувачи во земјата	82	40
	<u>82</u>	<u>40</u>

20. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Обврски за данок на добивка	1.707	-
Обврски по основ на учество во резултатот и останати обврски	6,574	6.534
	<u>8.281</u>	<u>6.534</u>

21. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

21.1 Управување со капитален ризик

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, останати резерви и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Показателот на задолженост на 31 декември 2023 и 2022 година е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Вкупни кредити	-	-
Пари и парични еквиваленти (Белешка 17)	26.992	17.701
Нето долг	<u>-</u>	<u>-</u>
Главнина (белешка 18)	341.216	324.650
	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

21. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

21.23начајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешка 3 кон овие финансиски извештаи.

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Финансиски средства		
Финансиски средства расположливи за продажба	164,251	156,714
Пари и парични еквиваленти	26,992	17,701
Побарувања од купувачи		
	<u>191.243</u>	<u>174,647</u>
Финансиски обврски		
Обврски кон добавувачи	82	40
	4	
	(
	<u>82</u>	<u>40</u>

21.3Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносни ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа, и се избегнуваат првенствено преку намалувањето на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи било какви специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба во Република Северна Македонија.

21.4Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странските валути и каматните стапки.

Изложеноста на пазарниот ризик се следи преку анализата на сензитивноста. Немаше промена во изложеноста на Друштвото на пазарните ризици или начинот на кој Друштвото управува или го мери ризикот.

21.5Управување со девизниот ризик

Друштвото е изложено на девизен ризик првенствено од парите и паричните еквиваленти, како и од побарувањата од купувачи и обврските спрема добавувачите кои се деноминирани во странски валути. Друштвото не употребува посебни финансиски инструменти за намалувањето на овој ризик бидејќи таквите инструменти не се вообичаени во употреба во Република Северна Македонија.

Анализа на сензитивноста на странски валути

На 31 декември 2023 и 31 декември 2022 година Друштвото не е изложено на ризик од промена на девизни курсеви.

21.6Управување со каматниот ризик

Изложеноста на Друштвото на пазарен ризик од промени на каматните стапки се однесува единствено на краткорочните депозити со променлива каматна стапка. Овој ризик зависи од финансиските пазари и Друштвото нема некои практични средства за намалување на истиот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

21. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

21.6 Управување со каматниот ризик (продолжение)

Сметководствената вредност на финансиските средства и финансиските обврски на крајот на годината е како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Финансиски средства		
<i>Некаматносни:</i>		
- Финансиски средства расположливи за продажба	164.251	156.714
	26.992	17.701
- Пари и парични еквиваленти		
- Побарувања од купувачи	191	232
	<u>191.434</u>	<u>174.647</u>
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни:</i>		
- Обврски спрема добавувачи	82	40
	<u>82</u>	<u>40</u>

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на денот на извештајот за финансиската состојба. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е изготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на целата година. При изготвувањето на анализата на сензитивноста на промените на каматните стапки, користено е зголемување или намалување на каматните стапки за 2 процентни поени, што претставува разумна процена на раководството за можните промени на каматните стапки.

Друштвото не е изложено на ризик од промена на каматни стапки на 31 декември 2023 година.

21.7 Управување со кредитниот ризик

Кредитниот ризик се однесува на ризикот од неисполнување на договорените обврски од страна на деловните партнери, што би резултирало со финансиски загуби за Друштвото. Друштвото, главно соработува со успешни и кредитоспособни компании.

Друштвото користи јавно достапни финансиски информации и истите со сопствени методи ги обработува заради оценка на кредитната способност на значајните купувачи. Изложеноста на Друштвото спрема одредени купувачи, како и кредитниот рејтинг на купувачите постојано се под мониторинг со цел да се намали ризикот од ненаплатливост на најниско ниво.

Сметководствената вредност на финансиските средства презентирани во овие финансиски извештаи ја претставува максималната изложеност на друштвото на кредитен ризик. Финансиските средства не се обезбедени со било каков колатерал.

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2023 година е како што следува:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-	-	-
Доспеани но необезвреднети побарувања			
Доспеани и обезвреднети побарувања			
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

21. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

21.7.Управување со кредитниот ризик

Структурата на побарувањата од купувачите на 31 декември 2022 година е како што следува:

	Во илјади денари		
	Бруто изложеност	Исправка на вредноста	Нето изложеност
Недоспеани побарувања	-		
Доспеани но необезвреднети побарувања			
Доспеани и обезвреднети побарувања			
	-	-	-

21.8.Управување со ликвидносниот ризик

Табели за ликвидносен и каматносен ризик

Следните табели детално ја прикажуваат преостаната договорна доспеаност на недериватните финансиски обврски. Табелите се изготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски.

	Просечна пондерирана ефективна каматна стапка	Во илјади денари					Вкупно
		До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	
Некаматносни	0%						

	Просечна пондерирана ефективна каматна стапка	Во илјади денари					Вкупно
		До 1 месец	Од 1-3 месеци	Од 3 месеци до 1 година	Од 1-5 години	Над 5 години	
Некаматносни	0%						

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

21. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

21.9 Објективна вредност на финансиските инструменти

Објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски е одредена на следниот начин:

- објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски со стандардни услови, со кои се тргува на активните ликвидни пазари, се одредува врз основа на котираните пазарни цени;
- објективната вредност на останатите финансиски средства и обврски (со исклучок на дериватите) се одредува во согласност со општо прифатените модели на вреднување кои се базираат на анализа на готовинските текови, со користење на цени од објавените тековни пазарни трансакции и понудени цени од деловните партнери за слични инструменти.

а) Сметководствена вредност во споредба со објективна вредност

Сметководствената вредност во споредба со објективната вредност за годините што завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 е како што следува:

	31 декември 2023		31 декември 2022	
	Сметковод. вредност	Објективна вредност	Сметковод. вредност	Објективна вредност
Финансиски средства				
- Финансиски средства расположливи за продажба	164.251	164251	156.714	156.714
- Пари и парични еквиваленти	26.992	26.992	17.701	17.701
- Побарувања од купувачи	191	191	232	232
	<u>191.434</u>	<u>191434</u>	<u>174.647</u>	<u>174.647</u>
Финансиски обврски				
- Обврски спрема добавувачи	82	82	40	40
	<u>82</u>	<u>82</u>	<u>40</u>	<u>40</u>

б) Претпоставки користени при одредувањето на објективната вредност на финансиските средства и финансиските обврски

Со оглед на фактот дека не постои доволно пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купувањата и продажбите на финансиските средства и обврски, како и со оглед на тоа дека не постојат објавени пазарни информации, за целите на обелоденувањата поврзани со објективната вредност на финансиските средства и обврски, Друштвото ја користеше техниката на анализа на дисконтираните готовински текови. При ваквата техника на вреднување се користат каматните стапки за финансиски инструменти со слични карактеристики, со цел да се добијат релевантни проценки на цените од тековните пазарни трансакции. Врз основа на извршеното вреднување утврдено е дека не постои значајно отстапување на нивната сметководствена вредност во однос на нивната објективна вредност. Вложувањата во подружници и придружни ентитети го претставуваат уделот на Друштвото во вкупниот капитал на подружниците и придружните ентитети на крајот на претходниот период на известување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

21. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ (продолжение)

21.9.Објективна вредност на финансиските инструменти (продолжение)

е) *Нивоа на објективна вредност на финансиски инструменти, мерени по објективна вредност*

Хиерархија на објективната вредност

Друштвото ги класификува сите финансиски средства и финансиски обврски мерени по објективна вредност, со користење на хиерархија на објективна вредност, којашто ја рефлектира значајноста на инпутите користени во одредувањето на објективната вредност.

Хиерархијата на објективната вредност ги опфаќа следниве нивоа:

Ниво 1 - Објективната вредност е утврдена со директна примена/повикување на котирана пазарна цена на финансиските инструменти на активен пазар;

Ниво 2 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат инпути од активни пазари, кои што можат да бидат директни, односно цени, или индиректни, односно извлечени од цени;

Ниво 3 - Објективната вредност е утврдена со примена на техники за вреднување коишто содржат инпути коишто не можат директно или индиректно да се следат на активните пазари, односно не се видливи.

Во периодот немаше трансфери помеѓу нивоата на објективна вредност.

Следната табела прикажува анализа на финансиските инструменти кои по иницијалното признавање се вреднувани по објективна вредност, групирани од Ниво 1 до Ниво 3, врз основа на степенот до кој објективната вредност може да биде се следи, односно да биде видлива.

		Во илјади денари 31 декември 2023			
		Објективна вредност	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3
Средства мерени според објективната вредност					
Финансиски средства					
расположливи за продажба		164.251	164.251	-	-
		<u>164.251</u>	<u>164.251</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

		Во илјади денари 31 декември 2022			
		Објективна вредност	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3
Средства мерени според објективната вредност					
Финансиски средства					
расположливи за продажба		156.714	156.714	-	-
		<u>156.714</u>	<u>156.714</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

22. ДАНОЧЕН РИЗИК

Во Република Северна Македонија тековно во сила се неколку даночни закони, кои се воведени од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија. Овие даноци вклучуваат: данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход и останати даноци. Освен тоа, регулативите кои се однесуваат на овие даноци не беа на сила подолг период, спротивно на сличната легислатива во развиените пазарни економии. Дополнително, регулативите кои ја дефинираат имплементацијата на овие закони, често се нејасни или воопшто не постојат. Постојат спротивставени мислења, кои се однесуваат на правното толкување на регулативата, помеѓу различни министерства и државни организации. На тој начин се креираат неизвесности, како и правни конфликти. Даночните биланси, вклучувајќи ги и сите останати полиња на даночна регулатива (како што се увозните царини), можат да бидат предмет на преглед и контрола од неколку соодветни даночни власти, кои можат да проценат значајни казни и пенали.

Толкувањето на даночната легислатива од страна на даночните власти, применета врз трансакциите и активностите на Друштвото, може да не коинцидира со толкувањата на Раководството. Како резултат на тоа, трансакциите можат да бидат оспорени од даночните власти и од Друштвото може да биде побарано да плати дополнителни даноци, пенали и камати, кои можат да бидат значајни. Документацијата на Друштвото останува отворена за контрола од страна на даночните и царинските власти, за период од пет години. Ова практично значи дека даночните власти можат да одредат плаќање на дополнителни обврски во период од пет години од настанувањето на даночната обврска. Горенаведените објаснувања создаваат даночни ризици во Република Северна Македонија, кои се суштински позначајни од оние кои се вообичаени во земјите со повеќе развиени даночни системи.

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

А) СУДСКИ СПОРОВИ

На датумот на одобрување на овие финансиски извештаи Друштвото е вклучено во следниве судски спорови

-Судски спор по тужба за надомест на штета, поднесена од АД Раде Кончар-Апаратна техника како Тужител, против поранешниот управител на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи, по чл. 241 од ЗТД заради настанатата штета по основа на штетно работење на формираното друштво, Смелт – ИНГ, Скопје, исплата на неосновано зголемена плата, неосновани исплати по договори на дело, советодавни услуги со ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП и сл. Вредноста на овој спор според тужбеното барање изнесуваше 23.230.846 денари. Овој спор е делумно завршен со правосилна судска одлука на Апелациониот суд ГЖ.бр.1542 / 15 од 20 јануари 2016 година во корист на Тужителот-АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје и наплатен е износ од 8.969.098 денари. За преостанатиот дел од вредноста, тужбеното барање беше одбиено. До Врховниот суд на РМ поднесоа ревизија и Тужителот во однос на одбиениот дел и Тужениот во однос на досудениот дел. Врховниот суд на ден 13 септември 2017 година донесе Пресуда Рев 2 183/2016 со која Ревизијата на Тужниот ја одби како неоснована со што го потврди пресудениот и наплатениот дел, а Ревизијата на Тужителот ја уважи при што предметот го врати на повторно одлучување пред првостепениот суд, во одбиениот дел. При повторното одлучување Првостепениот и Второстепениот суд го одбија тужбеното барање во овој дел, за што АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје поднесе ревизија до Врховниот суд, кој со Решение Рев 2 бр.241/2021 од 20 декември 2022 година ја усвои Ревизијата на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје и предметот се враќа на повторно одлучување пред првостепениот суд.

-Тужба поднесена од АД Раде Кончар-Апаратна техника, против поранешниот управител на ДОО Раде Кончар-Сервис и поправка на електрични производи, како првотужен и управителот на ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП како второтужен, во вредност на спор наведен во тужбата во износ од 4.907.443 денари, за надомест на штета согласно со чл.241 од ЗТД, која произлегува од неосновано исплатени плати, награди, договори на дело и други исплати кои произлегуваат од менаџерските договори, а која постапка е правосилно завршена со пресуда П4 бр.788/16 од 3 јуни 2020 година и ГЖ -2231 од 16 декември 2021 година, со која е усвоено тужбеното барање спрема првотужениот и на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје е досуден износ од 5.758.150 денари на име главен долг, камата на овој износ сметано од 29.07.2016 година до исплатата и процесни трошоци во износ од 437.328 денари. Во однос на второтужениот тужбеното барање е одбиено и Друштвото беше задолжено да ги плати на второтужениот процесните трошоци во износ од 322.212 денари. Постапката е во фаза на одлучување на Врховниот суд по Ревизија од страна на Првотужениот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023

23. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ (продолжение)

А) СУДСКИ СПОРОВИ (продолжение)

- Тужба поднесена против поранешниот управител на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправка на електрични производи Скопје како првотужен и управителот на ДООЕЛ Раде Кончар ТЕП како второтужен, за надомест на штета во износ од 15.849.186 денари, по член 241 од ЗТД која што произлегува од продажбата на акциите издадени од АД Раде Кончар Апаратна техника и од Записник на УЈП за извршена надворешна контрола на ДДВ кај ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје, со која контрола од страна на УЈП беше утврден неевидентниран промет од 26.790.210 денари, неплатен ДДВ, данок на добивка и персонален данок. Постапката е во тек.

Против Друштвото поведена е вонпарнична постапка од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија заради утврдување на преовладувачко влијание врз едно Друштво.

Б) ХИПОТЕКИ И ЗАЛОЗИ

Во 2021 година Друштвото има склучено Договор за рамковен револвинг кредит лимит со Комерцијална Банка АД Скопје на износ од 100,000 ЕУР врз основа на кој Друштвото може да користи кредити, акредитиви, гаранции, да склучува договори за пристапување кон долг, договори за консолидација и реконструкција на побарувања и договори за други банкарски услуги до 03.06.2026 година. Договорот за рамковен револвинг кредит лимит е обезбеден со хипотека на дел од недвижен имот – деловен простор на бул. 3-та Македонска Бригада зграда 5. Во 2023 година Друштвото нема користено кредити, акредитиви, гаранции или други договори за банкарски услуги (2022: нема).

24. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Трансакциите со поврзаните страни се извршуваат во нормален тек на работење и нивната вредност не се разликува значително од условите кои преовладуваат во пазарните трансакции. Сите трансакции со поврзаните страни се прикажани како што следува:

	Во илјади денари	
	31 декември 2023	31 декември 2022
Побарувања		
Раде Кончар – Контактори и релеи ДОО, Скопје	-	-
Раде Кончар – Заеднички дејности ДОО, Скопје	-	-
	-	2
-		
Обврски		
Раде Кончар – Контактори и релеи ДОО, Скопје	-	-
Раде Кончар – Заеднички дејности ДОО, Скопје	-	2
	-	2

Во текот на 2023 година, со подружницата Раде Кончар – Контактори и релеи ДОО, Скопје остварени се приходи од дивиденди во износ од 5,412 илјади МКД (белешка 13) и расходи во износ од 176 илјади МКД.

Во текот на 2023 година, со подружницата Раде Кончар – Заеднички дејности ДОО, Скопје, остварени се приходи од дивиденди во износ од 2,537 илјади МКД (белешка 13), останати приходи во износ од 221 илјада МКД и расходи во износ од 844 илјади МКД.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2023**25. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ**

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите деноминирани во странска валута на 31 декември 2023 и 2022 година се следните:

	31 декември 2023	Во денари 31 декември 2022
УСД	55.6516	57.6335
ЕУР	61.4950	61.4932

26. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

По датумот на билансот на состојба не се случиле настани кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.

Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

Годишна сметка за 2023 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04053222

Целосно име: Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА

ТЕХНИКА Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	322.396.522,00			310.873.418,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	43.178.533,00			43.698.458,00
10	-- Недвижности (011+012)	42.997.420,00			43.545.847,00
11	-- Земјиште	8.069.769,00			8.069.769,00
12	-- Градежни објекти	34.927.651,00			35.476.078,00
13	-- Постројки и опрема	181.113,00			152.611,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	279.217.989,00			267.174.960,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	114.966.777,00			110.461.420,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	164.251.212,00			156.713.540,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	164.251.212,00			156.713.540,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	27.182.807,00			20.350.390,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	190.490,00			2.649.523,00
47	-- Побарувања од купувачи	190.490,00			231.411,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)				2.418.112,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	26.992.317,00			17.700.867,00
60	-- Парични средства	26.992.317,00			17.700.867,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	349.579.329,00			331.223.808,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	341.216.467,00			324.650.265,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	211.974.297,00			211.974.297,00

70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	71.182.693,00			65.348.239,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	27.611.615,00			27.611.615,00
72	-- Законски резерви	27.611.615,00			27.611.615,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	124.264,00			11.181.219,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	30.323.598,00			8.534.895,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	8.362.862,00			6.573.543,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	8.362.862,00			6.573.543,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	81.729,00			39.724,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.758.818,00			
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	6.522.315,00			6.533.819,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	349.579.329,00			331.223.808,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	2.794.252,00			2.935.727,00
202	-- Приходи од продажба	2.794.252,00			2.935.727,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	9.626.360,00			7.366.903,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	483.690,00			722.137,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	576.113,00			794.829,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.272.828,00			3.845.752,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	1.688.156,00			1.422.984,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	1.039.376,00			886.272,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	100.192,00			86.760,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	443.157,00			378.384,00
217	-- Останати трошоци за вработените	105.431,00			71.568,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	605.573,00			581.201,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	35.046.892,00			33.278.240,00
224	-- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	7.949.100,00			7.952.000,00
225	-- Приходи од вложувања во поврзани друштва	7.949.100,00			7.952.000,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	6.361.648,00			6.349.591,00
233	-- Останати финансиски приходи	20.736.144,00			18.976.649,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	744,00			
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	744,00			
244	-- Удел во добивката на придружените друштва	4.040.495,00			

245	-- Удел во загуба на придружените друштва				20.312.169,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	32.254.535,00			8.534.895,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	32.254.535,00			8.534.895,00
252	-- Данок на добивка	1.930.937,00			
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	30.323.598,00			8.534.895,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	1,00			1,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	30.323.598,00			8.534.895,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	30.323.598,00			8.534.895,00
269	-- Добивка за годината	30.323.598,00			8.534.895,00
271	-- Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	5.834.454,00			
272	-- Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)				12.024.715,00
273	-- Добивки кои произлегуваат од преведување од странско работење	23.737.672,00			
274	-- Загуби кои произлегуваат од преведување од странско работење	18.368.080,00			
275	-- Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба				8.188.874,00
280	-- Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства				17.456.704,00
283	-- Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	464.862,00			
284	-- Удел во останата сеопфатна загуби на придружени друштва (само за потреби на консолидација)				2.756.885,00
286	-- Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	5.834.454,00			
287	-- Нето останата сеопфатна загуби (285-271) или (272+285)				12.024.715,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	36.158.052,00			
289	-- Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	36.158.052,00			
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)				3.489.820,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Земјишта	8.069.769,00			8.069.769,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	34.927.651,00			35.476.078,00

615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	181.113,00			152.511,00
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	190.490,00			231.411,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)				2.418.112,00
631	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или =АОП 065 од БС)	211.974.297,00			211.974.297,00
636	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси примени од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ,ФЗОРСМ,АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или =АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 ОД БС)	81.729,00			39.724,00
637	-- Останати обврски кон нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 096+ АОП 106+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 ОД БС)	6.522.315,00			6.533.819,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	2.794.252,00			2.935.727,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	2.794.252,00			2.935.727,00
666	-- Приходи од дивиденди	14.310.748,00			14.301.591,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	72.170,00			29.743,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	10.330,00			20.721,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	81.571,00			109.238,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	301.707,00			562.435,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	61.440,00			54.678,00
685	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)				25.750,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	13.400,00			262.421,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	68.394,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	16.757,00			
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	20.280,00			71.568,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	2.278.889,00			1.681.128,00

709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	96.926,00			67.927,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	31.605,00			12.000,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	49.014,00			40.334,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	104.717,00			
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	105.431,00			71.558,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	3.606.246,00			1.853.055,00
721	-- Исплатени дивиденди	19.603.354,00			31.543.828,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	1,00			1,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	1,00			1,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2474	- 64.20 - Дејности на холдинг-друштвата	39.087.387,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	2.794.252,00			

Потпишано од:

KRISTINA TRAJKOVA

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
 OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
 Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
 KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Годишен извештај за 2023 година

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
С К О П Ј Е



ИЗВЕШТАЈ

**НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА
АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА-СКОПЈЕ
ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА
2023 ГОДИНА**

Скопје, февруари 2024

Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на својата седница одржана на ден 29 февруари 2024 година го утврди следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА - СКОПЈЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА 2023 ГОДИНА

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Акционерското друштво е запишано во Трговскиот Регистар во рамките на Централниот Регистар на РМ со целосен назив: Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА - Скопје, со скратен назив: АД РАДЕ КОНЧАР - АПАРАТНА ТЕХНИКА Скопје, со седиште на Бул. 3-та Македонска бригада бб, општина Аеродром, Скопје и ЕМБС 4053222.

Приоритетна дејност на Друштвото е под шифра 64.20 - Дејности на холдинг друштвата.

Вкупната главнина на Акционерското друштво изнесува: 4.124.600 ЕВРА

АКЦИОНЕРСКА КНИГА

На ден 31.12.2023 година во Акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност состојбата е следна:

ИСИН број МКРАДЕ101010

Вкупен број на акции: 206.230 обични акции и номинална вредност на акцијата: 20 евра.

- Вкупен номинален капитал 4.124.600 ЕВРА
- Од увидот во Акционерската книга која се води во Централниот депозитар за хартии од вредност во групата која се води како акционери со непотполни податоци (неидентификувани) има вкупно 465 акции што претставува 0,225% од вкупниот број на акции.
- Број на иматели на акции заклучно со 31.12.2023 година изнесува 633
- Број на сопственички позиции 633.

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИ

Основните приходи, Акционерското друштво во текот на 2023 година ги оствари преку:

- Дивиденда од удел во друштвата во Раде Кончар во кои АД има влог
- Дивиденда од хартии од вредност (акции) во други друштва
- Капитална добивка од тргување со хартии од вредност
- Издавање на деловен простор.
- Услуги на друштвата во рамките на Раде Кончар
- Услуги на друштвата во рамките на Раде Кончар

-Друштва од кои во текот на 2023 година се остварени приходи од дивиденда

Во текот на 2023 година остварени се приходи од дивиденди во износ од 14.310.748,00 денари , и тоа од :

ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи	5.412.000
ДОО Раде Кончар-Заеднички Дејности	2.537.100
ТТК Банка АД Скопје	135.340
Комерцијална Банка АД Скопје	2.000.000
Алкалоид АД Скопје	637.000
Телеком	416.142
Прилепска пивара	55.200
Уни банка	2.971.185
Македонија Турист	146.781
Вкупно	14.310.748

-Во 2023 година деловниот простор, сопственост на АД Раде Кончар-Апаратна техника- Скопје, се издаваше под закуп, па по однос на закупнини, услуги и префактурирање Друштвото оствари приход од 2.794.252,00 денари.

АД Раде Кончар - Апаратна техника во текот на 2023 година, ја одржа ликвидноста на друштвото, ги подмири сите тековни трошоци, давачки спрема државата, исплати дивиденда на акционерите на АД.

Со тргување со акции на Македонската Берза, во Акционерското друштво остварени се приходи од 20.699.669,00 денари.

ПОЛИТИКИ НА ВЛОЖУВАЊЕ

Акционерското друштво се стреми кон вложување во различни профитабилни хартии од вредност со што од досегашното вложување во хартии од вредност, АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, заклучно со 31.12.2023 година поседува акции од: Комерцијална Банка АД-Скопје, Стопанска Банка АД-Скопје, Уни Банка АД-Скопје, ТТК Банка АД-Скопје, АД Алкалоид-Скопје, Македонија Турист АД-Скопје, Телеком АД-Скопје и Прилепска пивара АД-Скопје.

ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Во 2023 година, Друштвото ги реализираше своите обврски, вклучувајќи ја и исплатата на дивиденда на акционерите. Одборот на директори се стреми да го зголеми капиталот на друштвото, а воедно да остварува и поголеми добивки, како и да одржи континуитет во досегашниот начин на приходување од дивиденда од друштвата во кои АД има свои удели.

Доколку друштвото успее да оствари поголеми приходи во наредниот период (остварување на поголеми приходи по основ на дивиденда од друштвата во кои има акции и удели, евентуална продажба на објектот, остварување на капитална добивка и следствено на тоа остварување на поголема добивка),

Одборот на директори ќе се залага за распределба на поголема дивиденда на акционерите.

Акционерското друштво во периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година оствари вкупен приход од 41.881.639,00 денари.

Во структурата на приходи во овој период влегува учеството на приходите од исплатените дивиденди остварени од добивката во 2022 година од друштвата во кои Акционерското друштво има свои вложувања, приходи од тргување со хартии од вредност по кој основ е остварена капитална добивка и приходи од извршени услуги и наемнини од издавање на деловен простор.

Вкупните расходи во периодот од 01.01.2023 до 31.12.2023 година, изнесуваат 9.627.104.00 денари.

Добивката на Акционерското друштво за 2023 година изнесува 30.323.598,00 денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2023 и 2022 ГОДИНА

Во рамките на работењето на АД Раде Кончар-Апаратна техника, во деловната 2023 година како и во однос на претходната година постигнати се следните резултати :

	2022	2022
Добивка пред оданочување	32.254.535	8.534.895
Данок на добивка	1.930.937	-
Нето добивка за финансиска година	30.323.598	8.534.895

1. БИЛАНС НА УСПЕХ НА 31.12.2023 ГОДИНА

О П И С	2023	2022
Приходи	41.881.639	15.901.798
Приходи од дивиденди	14.310.748	14.301.591
Приходи од продажба на хартии од вредност	20.699.669	18.976.649
Удел во добивката на придружни ентитети	4.040.495	-20.312.169
Приходи од услуги и наемнини	2.794.252	2.935.727
Останати приходи (правосилна пресуда)	36.475	
Расходи	9.627.104	7.366.903
- Трошоци за материјали и енергија	483.690	722.137
- Бруто плати	1.582.725	1.351.416
- Амортизација	605.573	581.201
- Останати трошоци од работење	6.955.116	4.712.149
Добивка пред оданочување	32.254.535	8.534.895
- Данок од добивка	1.930.937	-
Нето добивка за финансиска година	30.323.598	8.534.895

Структурата на капиталот на АД Раде Кончар-Апаратна техника на 31.12.2023 година е следната:

2. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2023	2022
Запишан капитал	211.974.297	211.974.297
Ревалоризациони резерви	71.182.693	65.348.239
Резерви	27.611.615	27.611.615
Акумулирана добивка	124.264	11.181.219
Нето добивка за финансиска година	30.323.598	8.534.895
Вкупен капитал и резерви	341.216.467	324.650.265

Акционерското друштво навремено ја исплати дивидендата на своите акционери, редовно ги подмируваше месечните трошоци по однос на плата и награди, услуги, закупнини, даноци и сите давачки согласно закон.

ВЛОЖУВАЊЕ ВО ПРИДРУЖНИ ЕНТИТЕТИ

Како вложувања во придружни ентитети на 31. декември 2023 година, преставуваат капитална инвестиција во:

- ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи (40% сопственост)
- ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности (40% сопственост)

ДОО Раде Кончар Заеднички дејности во кое АД Раде Кончар- Апаратна техника има удел од 40% во деловната 2023 година оствари вкупен приход од 33.540.937,00 и вкупни расходи од 23.368.179,00 денари, односно добивка пред оданочување од 10.172.758,00 денари или нето добивка за деловната година од 9.108.022,00 денари.

ДОО Раде Кончар - Контакттори и релеи во кое АД Раде Кончар- Апаратна техника има удел од 40% во деловната 2023 година оствари вкупен приход од 268.736.235,00 денари и вкупни расходи 246.014.864,00 денари, односно бруто добивка од 22.721.371,00 денари или нето добивка од 20.871.191,00 денари.

Наведените податоци на Акционерското друштва беа презентирани и доставени од страна на наведените друштва.

КОДЕКС НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Во месец октомври 2021 година, донесен е нов Кодекс за корпоративно управување на акционерските друштва котирали на Македонска Берза, како резултат на заедничкиот проект на Македонска Берза АД-Скопје и Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со кој се воспоставуваат нови стандарди и инструменти во делот на корпоративното управување.

Акционерското друштво ги исполнува критериумите за задолжителна примена на Кодексот за корпоративно управување и поради тоа презеде активности за приспособување и примена на одредбите од Кодексот за корпоративно управување.

При тоа треба да се нагласи дека Акционерското друштво и досега го имплементираше Кодексот односно ги следеше нормативните и етичките принципи, при што процесот на усогласувањето со Кодексот претставува

продолжена активност на Акционерското друштво за градење на добра корпоративна репутација и одржлив развој на долг рок.

Во рамките на овој Годишен Извештај, членовите на Одборот на директори, даваат Изјава за усогласеност со Кодексот на корпоративно управување на акционерските друштва на Македонска берза АД Скопје, која е содржана во Прилог 1 кон овој Годишен Извештај.

Собранието на акционери како највисок орган на Акционерското друштво одлучува за сите парашања во рамките на неговата надлежност утврдена со Законот за трговските друштва и Статутот на Акционерското друштво а тука пред се одлучувањето за распределба на добивката на Друштвото, утврдување на износот и исплата на дивиденда за акционерите, утврдување на дивиденден календар, избор на органи на управување, усвојување на годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи за деловната Година, избор на ревизор за ревизија на финасиските извештаи и сите други парашања согласно Законот и Статутот.

Акционерското друштво секоја година одржува редовно Годишно Собрание на акционери со свикување преку Јавен повик уредно објавен согласно законските прописи.

Преку Јавниот повик се повикуваат сите акционери да го пријават своето учество на Собранието.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести акционерското друштво.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред, како и да достават предлози за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието и/или да предложат одлуки за усвојување.

За сето ова акционерите може да се информираат преку интернет страната на Акционерското друштво: www.radekoncar-ad.com.mk

Управувањето во АД Раде Кончар-Апаратна техника е организирано на принципот на едностепен систем на управување преку Одбор на директори, составен од 5 (пет) члена од кои 4(четири) неизвршни членови и 1(еден) извршен член на Одборот на директори како извршен директор.

Во деловната 2023 година Извршниот директор примаше нето плата без додаток за минат труд, односно нето надоместок од 1200 евра на месечно ниво, а неизвршните членови на Одборот на директори примаа награди согласно Одлуката на Собрание на акционери бр.0201-80 од 21.08.2018 година.

Во насока на управувањето со Акционерското друштво Одборот на директори во текот на 2023 година одржа вкупно 16 (шеснаесет) седници.

Како посебни вредности во управувањето со Акционерското друштво, Одборот на директори вложува максимални напори за примена на принципот на транспарентност и редовно информирање преку системот за електронски информации за котираните друштва на Македонска Берза СЕИ НЕТ, согласно Правилата за котација и дополнително преку Интернет страницата на Друштвото.

Деловната политика на управување како и на спроведување на донесените одлуки, Одборот на директори на Акционерското друштво настојува да ја темели на примена на практиките на добро корпоративно управување.

ИЗГЛЕДИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ

Својата долгорочна политика друштвото ја носочува кон зголемување и оплодување на капиталот и приходување на средства кои ќе се вложат во пласман на капитал, како дивиденда и капитална добивка, издавање на деловниот простор или евентуална негова продажба како и во евентуално развивање нови дејности.

СУДСКИ СПОРОВИ - ПОСТАПКИ

-Судски спор по Тужба за надомест на штета, по член 241 од ЗТД, поднесена од АД Раде Кончар-Апаратна техника како Тужител, против тогаш управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи поради настаната штета по основ на штетно работење на формираното друштво, Смелт Инг-Скопје, исплата на неосновано зголемена плата, неосновани исплати по договори на дело, советодавни услуги со ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП и сл. Вредноста на овој спор според тужбеното барање е 23.230.846,00 денари. Овој спор делумно е завршен со правосилна пресуда на Апелациониот суд ГЖ бр.1542/15 од 20.01.2016 година во корист на Тужителот: АД Раде кончар-Апаратна техника-Скопје и наплатен е износ од 8.969.098,00 денари.

До Врховниот суд на РМ поднесоа ревизија и Тужителот и Тужениот при што Тужениот поднесе ревизија во усвоениот и досуден дел, а Тужителот поднесе ревизија во одбиениот дел. Врховниот суд на РМ на 13.09.2017 година донесе Пресуда Рев 2 183/2016 со која Ревизијата на Тужениот ја одби како неоснована со што го потврди пресудениот и наплатениот дел, а Ревизијата на Тужителот ја уважи при што предметот го врати на повторно одлучување само во одбиениот дел. При повторното одлучување Првостепениот и Второстепениот суд го одбија тужбеното барање за што од страна на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје е поднесена ревизија до Врховниот суд, кој со Решение Рев 2 бр.241/2021 од 20.12.2022 година ја усвои ревизијата на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје и предметот се враќа на повторно одлучување пред првостепениот суд. Првостепениот суд во повторното разгледување има донесено пресуда со која се одбива тужбеното барање на тужителот. Поднесена е жалба против оваа пресуда до Апелациониот суд на ден 08.02.2024 год. Постапката е во тек.

-Тужба поднесена од АД Раде Кончар-Апаратна техника, против тогаш управителот на ДОО Раде Кончар-Сервис и поправка на електрични производи, како Првотужен и управителот на ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП како Второтужен, во вредност на спор наведен во тужбата во износ од 4.907.443,00 денари, за надомест на штета согласно чл.241 од ЗТД, која произлегува од неосновано исплатени плати, награди, договори на дело и други исплати кои произлегуваат од менаџерските договори, а која постапка е правосилно завршена со пресуда П4-788/16 од 03.06.2020 и ГЖ -2231/21 од 16.12.2021 со која е усвоено тужбеното барање спрема Првотужениот и на АД Раде Кончар-Апаратна техника Скопје досуден е износ од 5.758.150,00 денари на име главен долг, камата на овој износ сметано од 29.07.2016 година до исплата и процесни трошоци во износ од 437.328,00 денари. Во однос на Второтужениот тужбеното барање е одбиено и АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје е задолжено да плати на Второтужениот процесни трошоци во износ од 322.212,00 денари. Постапката е во фаза на одлучување на Врховниот суд по ревизија од страна на Првотужениот.

-Тужба поднесена против тогаш управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје и управителот на ДООЕЛ

Раде Кончар ТЕП, за надомест на штета во износ од 15.849.186,00 денари, по член 241 од ЗТД која произлегува од продажбата на акции издадени од АД Раде Кончар Апаратна Техника и констатирани нерегуларности по Записник на УЈП за извршена надворешна контрола на ДДВ кај ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје, со која контрола од страна на УЈП беше утврден неевидентен промет од 26.790.210 денари, неплатен ДДВ, данок на добивка и персонален данок. Постапката е во тек.

-Поведена вонпарнична постапка од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија- ВПП-434/21 заради утврдување на преовладувачко влијание на едно врз друго друштво согласно чл.496 став 1 т.3 и став 3 од Законот за трговските друштва. Добиено е првостепено решение со кое се усвојува барањето на Комисијата за хартии од вредност. Друштвото поднесе жалба до Апелациониот суд во Скопје. Постапката е во тек.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Согласно Статутот на Акционерското друштво, членовите на Одборот на директори се со мандат од 1 (една) година, па нормално е да се очекуваат планови на пократки рокови за акционерското друштво.

Со цел акционерското друштво да работи позитивно и да остварува добивка во вакви услови на стопанисување потребно е да се превземат следните мерки:

-Остварување на приходи од дивиденда од вложени средства во удели и хартии од вредност

Акционерското друштво ќе се стреми вложените средства во хартии од вредност да ги оплодува преку добиената дивиденда и со истата да овозможи пласман во нови хартии од вредност со редовно пратење на финансиските резултати на друштвата во кои има инвестирано.

-Остварување на приходи од капитална добивка

Акционерското друштво како и досега, ќе се стреми да остварува капитални добивки на Македонска берза, преку купопродажба на хартии од вредност и остварување на разлика во цена на хартиите од вредност во друштвата кои покажуваат ликвидност и сигурен пораст на своите хартии од вредност, како и изнаоѓање на други начини за остварување на капитални добивки по однос на капиталот кој го поседува АД и има потенцијал за понатамошно искористување и оплодување.

- Објектот - деловна зграда бр. 5 да биде во функција и приходување од изнајмување на деловниот простор

Акционерското друштво ќе продолжи да приходува од изнајмување на деловниот простор во објектот.

Одборот на директори и во иднина ќе се стреми со минимални трошоци да ја одржува ликвидноста на друштвото, да ја зголеми добивката со приходи од повеќе основи.

Акционерското друштво ќе продолжи да ги поддржува иницијативите на друштвата во склоп на Раде Кончар за капитално поврзување со стратешки партнери од земјата и странство, а се со цел за подобрување на производните програми, производство и пласман на поголеми количини на производи и услуги, како и можностите за продавање на дел од друштвата или формирање на мешовити компании. На ваков начин ќе се подобри позицијата на друштвата во склоп на Раде Кончар, ќе се внесат свежи и ликвидни средства, ќе се зголемат капацитетите на друштвата како и обемот на производство, што секако ќе придонесе за поголема афирмација на брендот Раде Кончар.



ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА АД:

Јана Стојкова Каневче , Претседател

.....

Марко Андонов , Извршен директор

.....

Корина Киријас Цалева, Неизвршен член

.....

Горан Јанчиќ, Неизвршен член

.....

Горан Коевски, Неизвршен член

.....

**АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
СКОПЈЕ
Одбор на директори на АД**

0202-14
29.02.2024

Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на својата седница одржана на 29.02.2024 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За утврдување на Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година

1. Се утврдува Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година.
2. Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година, е составен дел на оваа одлука.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА АД:

Јана Стојкова Каневче

Марко Андонов

Корина Киријас Цалева

Горан Јанчиќ

Горан Коевски

АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
СКОПЈЕ
Одбор на директори на АД

Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на својата седница одржана на 29.02.2024 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

За утврдување на Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година

1. Се утврдува Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година.
2. Годишниот извештај на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје за работењето во деловната 2023 година, е составен дел на оваа одлука.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА АД:

Јана Стојкова Каневче

Марко Андонов

Корина Киријас Цалева

Горан Јанчиќ

Горан Коевски

